

| | | | |
|-----|--|--|------------|
| 1. | Наставен предмет | КОМПОНЕНТИ НА УПРАВУВАЊЕ И АВТОМАТИЗАЦИЈА | |
| 2. | Шифра | 4М31АФИ01 | |
| 3. | Студиска програма | АФИ | |
| 4. | Семестар (изборност) | летен (задолжителен) | |
| 5. | Цели на предмет | Запознавање со основните типови на флуидни компоненти. Класификација, функционирање и примена на флуидните компоненти. Задачи и услови за воведување на автоматизација. Генеза, анализа и синтеза на логичките функции. Методи на минимизација. Техничко изведување на логичките функции. Методи за проектирање и техника на управувањето. | |
| 6. | Оспособен за (компетенции) | Читање, анализа и проектирање на хидраулични и пневматски шеми. Проектирање на управувачки системи и автоматизација на машини и процеси и избор на компоненти за нивна реализација | |
| 7. | Услов за запишување на предметот | | |
| 8. | Основна литература (до 3 наслови) | 1. Л.Трајковски: Флуидна техника - хидраулика, интерна скрипта, Скопје 2002 г. 2. Л.Трајковски: Техника на управување, интерна скрипта, Скопје 2002 г. 3. Т.М.Башта: Машинска хидраулика, Машински факултет - Београд, Белград 1980 г. | |
| 9. | Број на кредити: | 6 | |
| 10. | Вкупен расположив фонд на време | 6 ECTS x 30 саати = 180 саати | |
| 11. | Распределба на расположивото време | 30 + 12 + 14 + 5 + 89 + 6 + 24 = 180 саати | |
| | 11.1. ПТН - | Теоретска настава (15 недели по 2 саати) | 30 саати |
| | 11.2. АВ - | Аудиторни вежби, решавање задачи, консултации, видео проекции, стручни часописи, интернет.(6 x 2 = 12) | 12 саати |
| | 11.3. ЛВ - | Лабораториски вежби (7 вежби x 2 саати) | 14 саати |
| | 11.4. ТН - | Теренска настава (1 x 5 саати) | 5 саати |
| | 11.5. СУ - | Самостојно учење, подготвока на материјал од 330 страници. | 89 саати |
| | 11.6. ТПЗ - | Проверка на знаење со 2 редовни теста (2 x 3 саати) Секој студент самостојно го решава тестот до 3 задачи, до 6 кратки прашања и до 10 тест прашања | 6 саати |
| | 11.7. СЗ - | Самостојно решавање на 5 домашни задачи (4x5 + 4 = 24) | 24 саати |
| 12. | Оценување | 10 + 80 + 10 = 100 бода | |
| | 12.1. | Посетеност и активност на настава до 10 бода | 10 бода |
| | 12.2. | 2 теста до 80 бода (2 x40) | 80 бода |
| | 12.3. | Дополнителни активности до 10 бода | 10 бода |
| | 12.4. | | |
| | Студентот мора да освои најмалку по 30% од предвидените бодови на секој од тестовите. | | Оценки: |
| | од 50 до 60 бода | | 6 (шест) |
| | од 61 до 70 бода | | 7 (седум) |
| | од 71 до 80 бода | | 8 (осум) |
| | од 81 до 90 бода | | 9 (девет) |
| | над 90 бода | | 10 (десет) |
| 13. | Услов за потпис и формален испит | активности 11.1 и 11.7. | |

| недела | Предавања - теоретска настава | | Аудиториски вежби | | Лабораториски вежби | |
|--------|-------------------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|
| | саати | тема | саати | тема | саати | тема |
| I. | 2 | Вовед. Историски развој. Избор на извори на енергија. Современ развој на флуидната техника. | | | 2 | Примери на системи со флуидни компоненти. Фолии, видео презентации. |
| II. | 2 | Теоретски основи во флуидната техника. Хидрауличен: индуктивитет, капацитет, отпор. | 2 | Хидростатичко лежиште. Примери за хидраулични мрежи | | |
| III. | 2 | Работни флуиди и нивни карактеристики. | 2 | Пресметка на модул на компресибилност кај течни флуиди: без и со присуство на воздух | | |
| IV. | 2 | Хидраулични пумпи и мотори. Хидраулични и пневматски цилиндри. Типови, конструкција, пресметка. | 2 | Пресметка на хидраулични цилиндри | | |
| V. | 2 | Распоредници: Типови, класификација, конструкција. Распоредници со предуправување, пропорционални и серво-распоредници | | | 2 | Начин на функционирање и конструкција на компонентите: фолии, видео презентации, компоненти во пресек, компоненти во плексиглас, дидактички столови. |
| VI. | 2 | Притисни вентили. Регулација на брзина. Типови, конструкција и начин на функционитање. | | | 2 | |
| VII. | 2 | Хидраулични акумулатори: Типови, функција, пресметка, начини на приклучување. Други компоненти | 2 | Сили кај вентили со клипче. Пресметка на хидраулични акумулатори. | | |
| VIII. | 2 | Шеми со флуидни компоненти. Симболи. Избор на компоненти. Примери од практика на примена на системи со флуидни компоненти. | 2 | Алгебарска минимизација на логичките функции. Симболи. Логички кола. | | |
| IX. | 2 | Бројни системи. Обработка на сигналите. Булова алгебра. Логички функции. | 3 | Прв тест на материјалот од I до VIII недела | | |
| X. | 2 | Генеза на логичките функции. Анализа и синтеза на логичките кола. Методи на минимизација на логичките функции. | 2 | Минимизација на логичките функции со: Квајн Мек Класкиева метода, Бејч Карнотова карта | | |
| XI. | 2 | Техничко изведување на логичките функции. | | | 2 | Реализација на конкретни примери на логички функции на дидактичките столови. |
| XII. | 2 | Конечни автомати. Основни поими и поделба. Комбинациони и секвенцијални автомати. Синтеза на секвенцијални автомати. | | | 2 | Реализација на пример на секвенцијален автомат на дидактичките столови. |
| XIII. | 2 | Синтеза на автомати со бистабилни мемориски елементи. Логички шеми и реализација. | | | 2 | Реализација на пример со помош на Каскадна метода на дидактичките столови. |
| XIV. | 2 | Инженерски методи на синтеза. Каскадна метода. Метода чекор по чекор. | | | 2 | Реализација на пример по методата чекор по чекор на дидактичките столови. |
| XV. | 2 | Примери на примена на автоматизација на машини и процеси. | 3 | Втор тест на материјалот од VIII до XV недела | | |
| XVI. | | | | | | |
| XVII. | | | | | | |
| | 30 | | 12+6 | | 14 | |

| | | |
|----------|---|----------------|
| Задача 1 | Пресметка и избор на хидрауличен цилиндар за конзолна дигалка | печатена форма |
| Задача 2 | Решавање на конкретен проблем од практика и избор на флуидни компоненти | печатена форма |
| Задача 3 | Пресметка и избор на хидрауличен акумулатор | печатена форма |
| Задача 4 | 5 кратки задачи за Минимизација на логичките функции со: Квајн Мек Класкиева метода, Бејч Карнотова карта. Логички кола | печатена форма |
| Задача 5 | Конкретен пример од практика на секвенцијален автомат. Синтеза со помош на Каскадната метода. | печатена форма |